


**gorenje**  
BY  
**ora ito**

MK

MK

**УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА**  
**НА ВГРАДНА РЕРНА**



Срдечно Ви благодариме за вашата доверба и купување на нашиот производ.

За полесна употреба на овој производ ви подготвивме детално упатство за употреба. Упатствата ќе ви овозможат да го запознаете што подобро и побрзо овој апарат како и неговата употреба.

Штом апаратот ќе ви биде доставен, веднаш проверете го апаратот да не е оштетен. Ако утврдите оштетување при транспортот, ве молиме контактирајте го продавачот од каде што сте го купиле апаратот, или подрачниот магацин од каде апаратот ви бил доставен. Телефонскиот број ќе го најдете на фактурата или на испратницата.

Упатството за вградување и поврзување се наоѓа во посебен документ

Упатствата за употреба, вградување и поврзување се исто така достапни и на нашата веб страница:

<http://www.gorenje.com>

Следниве симболи се користат во упатството за употреба и го имаат следново значење:



**ИНФОРМАЦИЈА!**

Информации, совет, помош или препорака



**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Предупредување за општа опасност



Внимателно прочитајте го упатството.

# Содржина

Безбедносни предупредувања .....	4
Други важни безбедносни предупредувања .....	6
<b>Опис на апаратот .....</b>	<b>8</b>
Плочка со спецификации - информации за производот .....	8
Контролна табла .....	9
Копче притисни-повлечи .....	9
<b>Опрема на апаратот .....</b>	<b>10</b>
Шини .....	10
Прекинувач на вратата од рерната .....	11
Вентилатор за ладење .....	11
Опрема и додатоци на рерната .....	11
<b>Пред првата употреба .....</b>	<b>13</b>
<b>Вклучување за прв пат .....</b>	<b>13</b>
Испитување на тврдоста на водата .....	14
<b>Избирање на подесувања .....</b>	<b>15</b>
ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ГОТВЕЊЕ .....	15
ПОДЕСУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГОТВЕЊЕ .....	16
ФУНКЦИИ НА ТАЈМЕР .....	17
<b>Почеток на процесот на готвење .....</b>	<b>20</b>
Полнење на резервоарот за вода .....	21
Крај на готвењето и исклучување на рерната .....	22
Избирање општи поставки .....	23
Општи совети за печење .....	25
Табела за готвење .....	26
<b>Готвење со температурна сонда .....</b>	<b>30</b>
Препорачана зготвеност за различни видови месо .....	32
<b>Одржување и чистење .....</b>	<b>33</b>
Користење на функцијата Aqua Clean (чистење со вода) за чистење на рерната .....	34
Чистење на таџната за кондензација .....	35
Чистење на системот за пареа .....	36
Отстранување на шините и фиксните телескопски водилки .....	36
Отстранување и заменување на вратата од рерната и стаклените панели .....	37
Замена на сијалицата .....	39
<b>Табела за отстранување на грешки .....</b>	<b>40</b>
Посебни предупредувања и известувања за дефекти .....	40
<b>Фрлање во отпад .....</b>	<b>41</b>
<b>Пробно готвење .....</b>	<b>42</b>

# **Безбедносни предупредувања**

## **ВАЖНИ МЕРКИ НА ПРЕТПАЗЛИВОСТ - ВНИМАТЕЛНО ПРОЧИТАЈТЕ ГИ УПАТСТВАТА И ЧУВАЈТЕ ГИ ИСТИТЕ ЗА ИДНА УПОТРЕБА**

Апаратот мора да биде поврзан на електричната мрежа при што мора да има и вградено средство за исклучување од електричната мрежа. Приклучокот на електричната мрежа мора да биде во согласност со правилата за вмрежување на електрична мрежа.

Во електричната инсталација мора да бидат вградени уреди за исклучување, во согласност со правилата за електрични инсталации.

Апаратот не смее да се инсталира зад декоративна врата за да се спречи прегревање.

Во случај струјниот кабел да е оштетен, мора да го замени производителот, неговиот агент за сервисирање или слично квалификувано лице, за да се избегнат опасности (се однесува само на апарати со кои доаѓа струен кабел).

Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и повеќе, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или без искуство или знаење, под услов да се под надзор или да им се дадат упатства во врска со користењето на апаратот на безбеден начин и да се свесни за можните опасности. Деца не смеат да си играат со апаратот. Деца не смеат да го чистат или одржуваат апаратот без надзор.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Деловите што може да се допрат се вжештуваат за време на работење на апаратот. Мали деца треба да се држат настрана од апаратот.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Апаратот и некои од неговите пристапни делови може да станат многу жешки за време на употребата. Внимавајте да не ги допрете грејните елементи. Да се држат децата помали од 8 години настрана, освен доколку не се под постојан надзор.

Апаратот не е наменет да биде управуван со помош на надворешни програмски тајмери или специјални далечински системи за надзор.

Употребувајте исклучиво температурна сонда која е препорачана за употреба во оваа рерна.

Не употребувајте груби абразивни средства за чистење или остри метални стругала за чистење на стаклото од вратата на рерната или стаклото на прикачените капаци на грејната плоча (онаму каде е соодветно ова) , бидејќи може да ја изгребат површината што може да доведе до кршење на стаклото.

Не употребувајте апарати за чистење со пареа или апарати за чистење висок притисок на апаратот, затоа што тоа може да предизвика струен удар.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** Пред замена на сијалицата, проверете дали апаратот е исклучен од главното напојување на електричната мрежа со цел да се спречи опасност од електричен удар.

**Никогаш не сипувајте вода директно врз дното од отворот на рерната. Температурните разлики можат да го оштетат слојот од емајл.**

## **Други важни безбедносни предупредувања.**

Апаратот е наменет исклучиво за некомерцијални цели. Не користете го апаратот за други цели како загревање на простории, сушење на домашни миленици или други животни, хартија, ткаенини, растенија и слично бидејќи ова може да доведе до повреда или да предизвика пожар.

Апаратот мора да биде поврзан на електричната мрежа при што мора да има и вградено средство за исклучување од електричната мрежа. Приклучокот на електричната мрежа мора да биде во согласност со правилата за вмрежување на електрична мрежа.

Препорачуваме (поради тежината на апаратот) најмалку две лица да го носат и монтираат апаратот.

Не го подигнувајте апаратот држејќи го за раката од вратата.

Можат да се оштетат шарките на вратата кога се под преголемо оптоварување. Не стојте и не седете на отворената врата од рерната и не се потпирајте на неа. Исто така, не ставајте тешки предмети на вратата од рерната.

Ако струјните кабли на други апарати кои се поставени во близина на овој парат се вплеткаат во вратата на рерната, истите може да се оштетат, што може да предизвика краток спој. Затоа, осигурете се дека струјните кабли на другите апарати се секогаш на безбедно растојание.

Погрижете се вентилите да не се покриени или попречени на друг начин.

Не ставајте постава од алуминиумска фолија во отворот на рерната и не поставувајте тави за печење или други садови за готвење на дното на рерната. Ова ќе ја попречи и намали циркулацијата на воздух во рерната, ќе го забави процесот на печење и ќе го униши слојот од емајл.

Препорачуваме да избегнувате да ја отворате вратата на рерната за време на печењето, затоа што тоа ја зголемува потрошувачката на струја и го зголемува насобирањето на кондензација.

На крајот на процесот на печење и за време на печењето, бидете внимателни кога ја отворате вратата на рерната, затоа што постои опасност да се изгорите.

За да спречите насобирање на бигор, оставете ја вратата на рерната отворена откако ќе завршите со користење, за да се олади отворот на рерната до собна температура.

Исчистете ја рерната откако целосно ќе се олади.

Можно е да настанат евентуални несовпаѓања во нијансите на боите помеѓу различните апарати или компоненти кои припаѓаат на истиот дизајн поради различни фактори, како што се различните агли под кои се гледаат апаратите, позадини со различни бои, материјалите и осветлувањето на просторијата.

Не користете го апаратот доколку е оштетен. Исклучете го апаратот од довод наструја и повикајте овластен сервисен центар.

Рерната може безбедно да се користи со или без водилки за тави за печење.

Не складирајте предмети во рерната кои можат да предизвикаат опасност додколку се вклучи рерната.

Отстапувањето на приказот на времето на дисплејот не влијае на функционалноста на апаратот и може да се должи на варирање на фреквенцијата на електричната мрежа.

Пред да го поврзете апаратот со електричната мрежа, оставете го на собна температура некое време за да дозволите сите компоненти да се прилагодат на собната температура. Ако рерната се чувала на температура на мрзнење или под тоа, ова може да биде опасно за некои од компонентите, особено пумпата.

Не ракувајте со апаратот во окружување поладно од 5 °C. Ако апаратот се вклучи во такви услови, може да се оштети пумпата.

Не користете дестилирана вода, вода од чешма со висока содржина на хлор, или други слични течности.

Кога печете со инјектирана пареа, секогаш отворајте ја вратата од рерната целосно откако ќе заврши процесот на печење. Ако не го сторите тоа, пареата која излегува од отворот на рерната може да влијае врз работењето на контролната единица.

Отстранете ја и заменете ја таџната за кондензација само откако целосно ќе се излади рерната.

**⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**  
Внимателно прочитајте ги упатствата за употреба пред приклучување на апаратот.  
Поправки или интервенции кои резултираат од неправилно приклучување или користење на апаратот не се покриени од гаранцијата.


# Опис на апаратот



**ИНФОРМАЦИЈА!**

Функциите и опремата на апаратот зависат од моделот.

Основната опрема на вашиот апарат вклучува шини за решетки, плиток сад за печење и решетка.




1. Контролна таблица
2. Копче за резервоарот за вода
3. Копче за вратата од перната
4. Осветлување
5. Таџна за кондензација

6. Приклучок за температурна сонда
7. Нивоа за решетка (1-5)
8. Плочка со спецификации
9. Врата од перната
10. Рачка на вратата од перната

## Плочка со спецификации - информации за производот

На работ на перната се наоѓа плочка со спецификации која содржи основни информации за апаратот.




1. Сериски број
2. Моделна ознака
3. Тип
4. Марка

5. Шифра/Идентификација
6. QR код (зависно од моделот)
7. Технички информации
8. Знаци/символи за сообразност

# Контролна табла

(Во зависност од моделот)



1. копче за избор на програма
2. копче за инјектирање пареа, копче за откажување или враќање назад
3. Копче за намалување на вредностите
4. Копче за поставки и таймер
5. Копче за зголемување на вредностите
6. start / stop копче за потврдување, започнување или стопирање/паузирање
7. Тркалце за подесување температура
8. Дисплеј

## ИФОРМАЦИЈА!

За подобро да реагираат копчињата, допрете ги копчињата со поголема површина на вашиот прст. Секој пат кога ќе притиснете копче, истото ќе се потврди со краток звучен сигнал.

## Копче притисни-повлечи

(Во зависност од моделот)

Нежно притиснете го копчето додека не отскокне, потоа, може да го завртите во саканата положба.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


По секоја употреба свртете го копчето во позиција на исклучување и притиснете го наназад. Копчето притисни-повлечи може да се притисне наназад кога прекинувачот е во позиција на исклучување.

# Опрема на апаратот

## Шини

- Шините овозможуваат готвење или печење на 5 нивоа.
- Висината на нивоата на шините во кои можат да се вметнат тавите или решетките се бројат одоздола нагоре.
- Шините на нивоата 4 и 5 се наменети за јадења на скара.
- Кога се вметнува опремата, истата треба да биде правилно свртена.


## Жичани водилки



Во случај на шините, секогаш вметнувајте ја решетката и тавите за печење во отворот помеѓу горниот и долниот дел на секое ниво на шината.

## Фиксни водилки на извлекување

(Во зависност од моделот)




Може да се вградат водилки на извлекување за второто и четвртото ниво.

ВО случај да има фиксни телескопски водилки, ставете ја решетката или тавата за печење на водилката. Можете да ја ставите решетката директно во тавата за печење (плитка или длабока сенаменска тава за печење) и да ги ставите двете на истата водилка; во овој случај, тавата за печење служи како плех за џедење.

## Вградни водилки на извлекување

(Во зависност од моделот)



Водилката што се закачува и се вади може да се вметне во било кој простор помеѓу две жичани шини.

Ставете ја водилката симетрично на жичаните шини на левата и на десната страна во внатрешноста на рерната. Најпрво, закачете ја горната штипка на водилката под жицата на жичаната шина. Потоа, ставете ја долната кука на прописното место и притиснете додека не се слушне КЛИК.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Водилките можат да се приклучат на која било висина помеѓу две нивоа на шината за решетките.

### -💡- ИНФОРМАЦИЈА!

Вградните водилки на извлекување не можат да се приклучат за шини со двојно ниво со фиксно делумно извлекување. Меѓутоа, тие можат да се приклучат на шини со делумно извлекување со едно ниво, на нивоата 3-4 и 4-5.

Осигурете се дека водилката на извлекување е правилно ротирана и дека се извлекува нанадвор, т.е. надвор од рерната.

## Прекинувач на вратата од рерната

(Во зависност од моделот)

Ако се отвори вратата на рерната додека работи рерната, прекинувачот го исклучува грејачот и вентилаторот во отворот на рерната. Кога вратата ќе се затвори, прекинувачот повторно го вклучува апаратот.

## Вентилатор за ладење

Апаратот има вградено вентилатор за разладување кој го лади кукиштето, вратата и контролната табла. Откако ќе се исклучи рерната, вентилаторот за разладување продолжува да работи краток период за да ја излади рерната.

## Опрема и додатоци на рерната

(Во зависност од моделот)



**РЕШЕТКАТА** се користи за скара или како потпора за тепсија, тава за печење или сад за печење заедно со храната која ја печете.

### -💡- ИНФОРМАЦИЈА!


На решетката има безбедносен осигурувач. Затоа, потренет е ја решетката од предната страна кога ја извлекувате од рерната.



**ПЛИТКАТА ТАВА ЗА ПЕЧЕЊЕ** се користи за плоснати и мали пецива. Може исто така да се користи како плех за цедење.

#### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Плитката тава за печење може да се деформира како што ќе се загрева во перната. Откако ќе се олади, се враќа во првобитниот облик. Таквите деформации не влијаат на нејзината функција.



**ПЛИТКАТА ПЕРФОРИРАНА ТАВА ЗА ПЕЧЕЊЕ** се користи за готвење со програми кои вклучуваат инјектирана пареа и за печење на топол воздух. Отворите ја подобруваат циркулацијата на воздухот околу храната за покрцава кора. Кога готвите храна со висока содржина на течности (вода, маснотии), поставете ја плитката тава или сенаменската длабока тава за печење едно ниво подолу за да служи како плех за цедење.



**СЕНАМЕНСКАТА ДЛАБОКА ТАВА ЗА ПЕЧЕЊЕ** служи за печење зеленчуци и полнети пецива. Може исто така да се користи како плех за цедење.

#### **- ⚡ ИНФОРМАЦИЈА!**

Никогаш не ја вметнувајте сенаменската (универзалната) длабока тава за печење во првата шина за печење.



Температурна СОНДА (BAKESENSOR).



#### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

Апаратот и некои од пристапните делови се загреваат за време на готвењето.

# Пред првата употреба

- Отстранете ги додатоците за перната и амбалажите (картон, стиропор) од перната.
- Избришете ги додатоците за перната и внатрешноста со влажна крпа. Не користете абразивни или груби крпи и средства.
- Загрејте ја празната перна приближно еден час со горниот и долниот грееен систем на температура од 250 °C. Ќе се ослободи карактеристичен мирис на „нова перна“; затоа, проветрете ја просторијата темелно за време на овој процес.

## Вклучување за прв пат

По приклучувањето на апаратот или по продолжен прекин на електричната енергија, ќе засвети 12:00 на екранот.

Прво, одберете и потврдете ги основните поставки.

### - ИНФОРМАЦИЈА!

За да ги промените, допрете ги копчињата < или >. Потврдете ја посакуваната поставка со притискање на копчето ⏪ или ⏹. Следната поставка може да се прилагоди откако ќе ја поставите и потврдите претходната. Допрете го копчето ⏴ за да се вратите на претходната поставка.



12:00

### 1. ПОСТАВУВАЊЕ НА ЧАСОВНИКОТ

Употребете ги копчињата < и > за да го наместите часовникот (моменталното време). Прво, наместете и потврдете ги минутите; потоа наместете и потврдете го часот. Ако го притиснете и го задржете копчето за прилагодување на вредност, брзината со која се менува подесената вредност ќе се зголеми.

### - ИНФОРМАЦИЈА!

За да го наместите или подесите часовникот подоцна, видете го поглавјето Дополнителни функции.



brilliant

### 2. СВЕТЛИНА НА ЕКРАНОТ

Стандардната поставка е најсилна јачина на светлината. На екранот ќе се појават знакот **brilliant** и моментално поставената вредност за јачината на светлината на екранот. Допрете ги копчињата < или > за да го одберете посакуваното ниво и потврдете. Користете ги копчињата за прилагодување на вредност за да ја зголемите или намалите јачината на светлината.



Vol

### 3. ГЛАСНОСТ НА ЗВУЧНИТЕ СИГНАЛИ

Стандардната поставка е средна гласност. На екранот ќе се појават знакот **Vol** и моментално поставената вредност за гласност на звучните сигнали. Допрете ги копчињата < или > за да го одберете посакуваното ниво и потврдете. Исто така, звучните сигнали можат да се исклучат.

Кога ќе ги потврдите избраните поставки, часовникот ќе се прикаже на екранот (доколку ТРКАЛЦЕТО е на позиција 0).

## Испитување на тврдоста на водата

Чистењето со системот на пареа зависи од зачестеноста на пчењето со инјектирање пареа и од тврдоста на водата која се користи.

Потопете ја хартиената лентичка (која доаѓа заедно со апаратот) во вода (1) секунда. Почекајте една минута, потоа проверете го бројот на цртички на хартијата.

Поставување на тврдоста на водата - број на обоени цртички на лентата:


- 4 зелени цртички Hrd 1
- 1 црвена цртичка Hrd 2
- 2 црвени цртички Hrd 3
- 3 црвени цртички Hrd 4
- 4 црвени цртички Hrd 5

# Избирање на подесувања

## ОДБИРАЊЕ НА СИСТЕМ ЗА ГОТВЕЊЕ

0

Вртете го ТРКАЛЦЕТО (налево и надесно) за да ја одберете ПРОГРАМАТА НА ГОТВЕЊЕ (види табела со програми).



### ИНФОРМАЦИЈА!

Функциите и опремата на апаратот зависат од моделот.


Симбол	Употреба
	<b>БРЗО ЗАГРЕВАЊЕ</b> За да се постигне поставената температура што е можно посекоро. Кога рерната ќе се загреје до посакуваната температура, процесот на загревање е завршен. По ова следува програмата која сакате да ја употребите за да ја згответите храната. Оваа функција не е погодна за готвење храна.
	<b>ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕАЧ СО ВЕНТИЛАТОР<sup>1)</sup></b> За еднакво печене на храната на едно ниво и за правење суфле.
	<b>ГОЛЕМА СКАРА СО ВЕНТИЛАТОР<sup>1)</sup></b> За печене живина и поголеми парчиња месо под грејачот за скара.
	<b>ИНТЕНЗИВНО ПЕЧЕЊЕ (ТОПОЛ ВОЗДУХ)</b> Овој начин на готвење дава крцава кора без дополнителни маснотии. Ова е здрава верзија на пржењето брза храна, со помалку калории во згответената храна. Соодветно за помали парчиња месо, риба, зеленчуци и смрзнати производи спремни за пржење (помфрит, пилешки медальони).
	<b>ТОПОЛ ВОЗДУХ</b> За печене месо и зеленчуци или за пецива.
	<b>ГОРЕН И ДОЛЕН ГРЕЈАЧ</b> Користете ја оваа програма за конвенционално печене на едно ниво, за суфле и за печене на ниски температури (бавно готвење).
	<b>ГОЛЕМА СКАРА</b> Користете ја оваа програма за да печете големо количество плосната храна како што е тест, отворени сендвичи, скарациски колбаси, риба, ракнчици итн., како и за границирање и за заруменување на кората. Грејачите монтирани на горниот дел на отворот на рерната еднакво ја греат целата површина. Максималната дозволена температура е 240 °C.
	<b>БАВНО ПЕЧЕЊЕ<sup>2)</sup></b> За нежно, бавно и еднакво печене место, риба и пецива на едно ниво. Овој начин на готвење ќе остави поголема содржина на вода во месото, со што ќе биде посочно и меко, додека пециватата ќе бидат еднакво заруменети/испечени. Оваа програма се користи во температурен опсег помеѓу 140 °C и 240 °C.

Продолжување на табелата од претходната страна

Симбол	Употреба
	<b>ПРОГРАМА ЗА ПИЦА</b> Оваа програма е најдобра за печење пица и за пецива со повисока содржина на вода. Користете ја за печење на едно ниво, кога сакате храната да се зготви побрзо и да биде крцкава.
	<b>ПЕЧЕЊЕ СМРЗНАТА ХРАНА</b> Оваа програма овозможува печење смрзнатата храна за пократко време без предзагревање. Најдобро за печење полузготвени смрзнати производи (пецива, кроасани, лазања, помфрит, пилешки медальони), месо и зеленчук.
	<b>ОДМРЗНУВАЊЕ</b> Користете ја оваа функција за контролирано одмрзнување на замрзнатата храна (колачи, печива, леб, кифли и длабоко замрзнато овошје). За време на процесот на одмрзнување, превртете ги парчињата храна, промешајте ја храната и одделете ги парчињата што се замрзнати заедно. За микробиолошка безбедност, препорачуваме бавно одмрзнување на месото и друга деликатна храна во фрижидерот.
	<b>AQUA CLEAN</b> Оваа програма овозможува полесно отстранување нечистотии од внатрешноста на рерната.
	<b>СИЈАЛИЧКА НА РЕРНАТА</b> Сијаличката на рерната се вклучува кога ќе одберете програма или кога ќе го свртите тркалцето на позицијата на сијаличката.

- 1)  Овие програми исто така овозможуваат додавање пареа за време на печењето (видете го поглавјето Започнување на процесот на готвење).
- 2) Оваа функција се користи за одредување на енергетско ефикасна класа во согласност со EN 60350-1 стандардот.


## ПОДЕСУВАЊЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА НА ГОТВЕЊЕ



Свртете го копчето за да ја изберете посакуваната ТЕМПЕРАТУРА.

## ФУНКЦИИ НА ТАЈМЕР

Свртете го копчето за да ја изберете посакуваната ПРОГРАМА и ТЕМПЕРАТУРА. Допрете го копчето "⌚" за да поставите функцијата на тајмерот.



### ⌚- ИНФОРМАЦИЈА!

За време на последните 10 минути пред да истече поставеното време, преостанатото време се прикажува во интервали од по една секунда.



### Готвење на тајмер

Во овој режим, можете да одредите колку долго да работи перната (време на готвење).

Допрете го копчето "⌚". Ќе се појави симболот ⌚ на екранот.

Допрете < или > за да го одредите посакуваното време на работење. Прво, наместете и потврдете ги минутите; потоа наместете и потврдете го часот. Допрете го копчето ▷□ за да ги потврдите поставките.

За да започне перната со работа, допрете го копчето ▷□ .



### Подесување на одложен почеток

### ⌚- ИНФОРМАЦИЈА!

Одложено започнување не може да се намести за програмите за скара и скара со вентилатор.

Користете ја оваа функција кога саката да започнете да готвите храна во перната по одреден временски период. Ставете ја храната во перната, потоа одредете ја програмата и температурата. Потоа, одредете го времетраењето на програмата и времето кога сакате да биде готова храната.

Пример:

Тековно време: пладнє

Време на готвење: 2 часа

Крај на готвењето: 18:00

Допрете го копчето "🕒". Ќе се појави симболот за времетраење на готвењето на еcranот. Допрете го копчето < или > за да го одредите времетраењето на програмата (готвењето) (🕒) (на пример 2:00). Потврдете ја поставката со копчето ▷□. Допрете го два пати копчето "🕒" повторно за да го одредите времето кога сакате да биде готова храната (на пример 18:00, или 6 часот попладне). Потврдете го изборот. Ќе се појави посакуваното време на завршување на готвењето на еcranот (18:00). Допрете го копчето ▷□ за да ги потврдите поставките.

Допрете го копчето ▷□ за да започнете со печење.

Додека чека да започне со работа, рерната е во режим на готовност. Еcranот е затемнет, а вентилаторот и светлото во рерната се вклучени цело време. Рерната ќе се вклучи со одбраните поставки автоматски (пример во 16:00 или 4 часот попладне). Рерната ќе се исклучи во подесеното време (пример во 18:00 или 6 часот попладне).

#### -🕒- ИНФОРМАЦИЈА!

Наизменично ќе трепкаат времето на завршување на готвењето и часовникот.

Отако ќе помине одреденото време, рерната автоматски ќе престане да работи. ЗнациТЕEnd и 00:00 наизменично ќе трепкаат на еcranот. Ќе се испушти звучен сигнал, кој можете да го исклучите со допирање кое било копче. По една минута, звучниот сигнал автоматски ќе се исклучи.

#### ⚠️ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Оваа функција не е соодветна за храна за која е потребна однапред загреана рерна.

Храна со краток рок на траење не треба да се чува во рерната долго време.

Пред да ја користите оваа опција, проверете дали часовникот на апаратот е правилно наместен.



#### Подесување на потсетникот на времето

Потсетникот на времето може да се користи независно од работењето на рерната. Најдлгиот период на кој може да се намести е 24 часа. Допрете го два пати копчето "🕒" додека не се појави симболот на еcranот. Допрете < или > за да го поставите потсетникот на времето. Прво, поставете ги и потврдете ги минутите; потоа поставете ги и потврдете ги часовите.

Кога поставеното време ќе истече, ќе се огласи звучен сигнал, кој можете да го исклучите со притискање на кое било копче. По една минута, звучниот сигнал автоматски ќе се исклучи.

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

Ако е наместено одложено започнување со работа, можете да го подесите потсетникот на времето со тројно притискање на копчето "🕒".

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

Кога поставувате тајмер, можете да ја ресетирате вредноста со истовремено допирање на копчињата < и >. Потврдете ја поставката со притискање на копчето ⌂.

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

Последните употребени вредности на функцијата на тајмерот ќе се зачуваат и ќе се понудат како однапред одредени вредности кога нареден пат ќе го користите тајмерот. Овие поставки може да се деактивираат (видете го поглавјето Одбирање дополнителни функции, Прилагодлива функција).

# Почеток на процесот на готвење

- Сијаличката над копчето е делумно осветлена. Притиснете го ова копче за да ја започнете поставената програма.
- ▷|□ За време на работењето на програмата, сијаличката над копчето ќе биде посилно осветлена (ќе биде целосно осветлена).
- Кога ќе се постигне поставената температура, на еcranот ќе се појави  $^{\circ}\text{C}$  на неколку секунди и ќе се огласи звучен сигнал.

## - ИНФОРМАЦИЈА!

За време на готвењето, можете да ја промените ПРОГРАМАТА, ТЕМПЕРАТУРАТА и ФУНКЦИИТЕ НА ТАЈМЕРОТ.

## - ИНФОРМАЦИЈА!

Ако не се избере функција за тајмер, ќе се појави времетраењето на готвењето на еcranот. Кога рерната ќе ја постигне поставената температура, ќе испушти звучен сигнал и на еcranот ќе се појави  $^{\circ}\text{C}$ .



### Инјектирање пареа

## - ИНФОРМАЦИЈА!

Оваа функција може да се користи ако изберете програма со инјектирање пареа.

Оваа функција може да се активира по 10 минути од работењето на рерната (сијаличката над копчето ќе биде делумно осветлена). Откако ќе ја потврдите функцијата, на еcranот ќе се појави .

Наполнете го резервоарот за вода (видете го поглавјето Полнење на резервоарот за вода). Потоа, допрете го копчето за да потврдите (сијаличката над копчето ќе биде целосно осветлена).

Пареата придонесува за подобра кора и ја подобрува крцкавоста.

Кога ќе заврши процесот на готвење, на еcranот ќе се појави . Отстранете ја храната од рерната и вметнете ја сенаменската

длабока тава за печење во 5-тото ниво. Допрете го копчето за да го започнете процесот на празнење на резервоарот за вода. Кога ќе заврши процесот, отстранете ја тавата за печење со водата од рерната и избришете ја рерната.




## - ИНФОРМАЦИЈА!

Додека е активна оваа функција, можеби ќе ја слушнете пумпата, која е дел од нормалното работење на апаратот.

# Полнење на резервоарот за вода

Резервоарот за вода овозможува независно снабдување на вода за перната на пареа. Капацитетот на резервоарот е приближно 1.3 dl.

Секогаш попнете го резервоарот со чиста вода од чешма или флаширана вода без адитиви. Водата која се точи во резервоарот за вода треба да биде на собна температура, т.е. приближно 20 °C (+/- 10 °C).



**1** Извлечете го резервоарот за вода со притискање на копчето. Кога ќе го притиснете копчето, резервоарот сам излегува.

**2** Наполнете го со вода до оznаката **MAX** на резервоарот за вода.

**3** Притиснете го резервоарот за вода назад во кукиштето до крај (ќе слушнете клик кога ќе биде до крај).

По употреббата, преостанатата вода се цеди во таџната за кондензација во перната, сместена под таванот на отворот на перната, прикачена за грејачот и (инфрацрвениот) грејач за скара. (За нејзино чистење, видете го поглавјето Отстранување и чистење на таџната за кондензација.)

## - ИНФОРМАЦИЈА!

Резервоарот за вода не може да се отстрани од апаратот.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Доколку не се придржувате до ознаката **MAX** на резервоарот за вода и ако наполните премногу вода, вишокот вода може да протече низ отворот помеѓу капачето на резервоарот за вода и самиот резервоар за вода, и да истече на подот.

Не користете дестилирана вода, вода од чешма со висока содржина на хлор, или други слични течности. Користете само свежа вода од чешма, омекната вода или негазирана минерална вода.

# Крај на готвењето и исклучување на рерната

Притиснете го копчето  за да го паузирате процесот на готвење. Ќе се појави End на екранот и ќе се испушти звучен сигнал.

Свртете го ТРКАЛЦЕТО за ИЗБОР НА ПРОГРАМА НА ГОТВЕЊЕ на позиција "0".

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

По процесот на готвење, сите поставки на тајмерот се стопираат или се briшат, освен потсетникот на времето. Ќе се прикаже часовникот.

По користењето на рерната, може да има заостаната вода во каналот за кондензат (под вратата). Избришете го каналот со сунѓер или со крпа.

# Избирање општи поставки

Свртете го ТРКАЛЦЕТО за ИЗБОР НА ПРОГРАМА НА ГОТВЕЊЕ во позиција "0".

За да активирате функција, притиснете го копчето и држете го 3 секунди. Ќе се појави **SEtt** на екранот неколку секунди. Потоа, ќе се појави менито за дополнителни функции.



## ИНФОРМАЦИЈА!

Користете ги копчињата < и > за навигација во менито. Потврдете ја поставката со притискање на копчето . За да излезете од менито на дополнителни функции, допрете го копчето key.



### 1. Покажување на часовникот

Употребете ги копчињата < и > за да го наместите часовникот. Ќе се појави **CLoc** на екранот. Откако ќе потврдите, можете да одберете помеѓу 12-часовен и 24-часовен приказ. Потврдете, потоа наместете го времето на часовникот. Прво, наместете и потврдете ги минутите; потоа наместете и потврдете го часот.



### 2. Гласност на звучниот сигнал

Изберете помеѓу три нивоа на гласност. Изберете ја поставката **Vol**. Допрете ги копчињата < или > за да го одберете посакуваното ниво и потврдете. Исто така, звучните сигнали можат да се исклучат.



### 3. Осветлување на екранот

Изберете помеѓу три нивоа на светлина на екранот. Изберете ја поставката **brh** . Допрете ги копчињата < или > за да го одберете посакуваното ниво и потврдете. Користете ги копчињата за прилагодување на вредност за да ја зголемите или намалите јачината на светлината.



### 4. Екран - ноќен режим

Оваа функција автоматски ќе го затемни екранот (од силно осветлување на најслабо осветлување) навечер (од 20:00 до 06:00 часот) Изберете ја поставката **nGht** . Допрете ги копчињата < или > за да го одберете посакуваното ниво на ноќно осветлување и потврдете.



**hidE**

## 5. Готовност

Оваа функција автоматски го вклучува или исклучува прикажувањето на часовникот. Изберете ја поставката **hidE**. Допрете ги копчињата < или > за да изберете on или off и потврдете.



**AdPt**

## 6. Прилагодлива функција

Оваа функција овозможува прилагодување на одреденото време на готвење. Функцијата е фабрички деактивирана, но може и да се активира.

Кога функцијата е активна, се прикажуваат поставките на најнеодамнешната програма на готвење. Се користат вредностите од најнеодамнешното готвење.

Ќе се појави **AdPt** на еcranот. За да ја деактивирате функцијата, допрете ги копчињата < или > за да изберете off. Следете ја истата постапка за одново да ја активирате функцијата. Изберете on на еcranот.



**FACT**

## 7. Фабрички поставки

Оваа функција овозможува ресетирање на апаратот на фабричките поставки. Ќе се појави **FACT** на еcranот. Допрете ги копчињата < или > за да изберете rES за да ги изберете фабричките поставки и потврдете со држење на копчето **▷|□**. Држете го копчето додека сите сијалички не згаснат.



**Wh 1-5**

## 8. Тврдост на водата

Допрете го копчето < или > за да изберете помеѓу пет нивоа на тврдост на водата. Стандардната поставка е ниво 5.

**Wh 1** значи најмека вода.

**Wh 5** значи најтврда вода.



**dEcL**

## 9. Отстранување бигор

Можете самите да ја активирате функцијата за отстранување бигор, или пак може перната да го предложи тоа по одреден број употребени циклуси на функцијата за пареа (на еcranот ќе се појави **dEcL** ).

За да ја активирате функцијата, допрете ги копчињата < или > за да изберете YES. Изберете по за да деактивирате.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Ако снема струја или ако се исклучи апаратот, поставките од дополнителните функции ќе се зачуваат само неколку минути. Потоа, сите поставки, освен оние за гласноста на звуците и светлината на еcranот ќе се вратат на фабричките поставки.

# Општи совети за печење

- Отстранете ја сета непотребна опрема од рерната за време на печењето
- Користете опрема направена од огноотпорни нерефлективни материјали (тавите за печење кои доаѓаат со рерната, тепсии и садови, емајлирани садови за готвење, огноотпорни стаклени садови). Материјалите со светла боја (челик или алуминиум) рефлектираат топлина. Како резултат, термичката обработка на храната во нив е помалку ефикасна.
- Секогаш вметнувајте ги тавите и тепсите за печење до крајот на шините. Кога печете на решетката, ставете ги тавите и тепсите за печење на средината на решетката.
- За оптимална подготвока на храната, препорачуваме да се држите до насоките дадени во табелата за готвење. Изберете ја пониската наведена температура и најкраткото наведено време на готвење. Кога времето ќе истече, проверете ги резултатите и прилагодете ги поставките по потреба.
- Освен доколку не е крајно нужно, не отворајте ја вратата на рерната за време на печењето.
- Не поставувајте ги тавите за печење директно на дното на отворот на рерната.
- Не ја користете сенаменската длабока тава за печење на првото ниво на шините додека работи апаратот.
- Не го покривајте дното на отворот на рерната или решетката со алуминиумска фолија.
- Со подолгите програми на готвење, можете да ја исклучите рерната приближно 10 минути пред крајот на времето на готвење за да ја искористите насобраната топлина.
- Секогаш поставувајте ги садовите за печење на решетката.
- Кога печете на неколку нивоа истовремено, вметнете ја сенаменската длабока тава за печење на пониското ниво.
- Кога готвите според рецептот од постари книги за готвење, користете го долниот и горниот греач (како во конвенционалните рерни) и наместете ја температурата  $10^{\circ}\text{C}$  пониско отколку онаа наведена во рецептот.
- Ако користите хартија за печење, осигурете се дека таа е отпорна на високи температури. Секогаш сечете ја соодветно. Хартијата за печење спречува храната да се залепи на тавата за печење и полесно се отстранува храната од тавата за печење.
- Кога се готват поголеми парчиња место или пециво со поголема содржина на вода, се создава многу пареа во рерната, што може да создаде кондензација на вратата на рерната. Ова е нормална појава која нема да влијае на работењето на апаратот. По готвењето, избришете ја вратата и стаклото на вратата.
- Кога готвите директно на решетката, поставете ја сенаменската длабока тава едно ниво подолу за да служи како плех за џедење.

**Брзо предзагревање на рерната:** Загрете ја рерната однапред само ако е така наведено во рецептот или во табелите во ова упатство за употреба. Ако ја користите функцијата за брзо предзагревање, не ставајте храна во рерната се додека рерната целосно не се загреје.

Температурата има значително влијание врз крајниот резултат. Брзото предзагревање се препорачува за деликатни парчиња месо (филе) и за теста нараснати со квасец за кои е потребно пократко време на печење. Загревањето на празна рерна троши многу енергија. Затоа, доколку е возможно, препорачуваме да готвите неколку џадења едно по друго, или да правите неколку џадења истовремено.

**Бавно печење:** Овозможува бавно и контролирано готвење на ниска температура. Соковите од месото се распределени еднакво, а месото останува сочно и меко. Методата на бавно печење е соодветна за деликатни парчиња месо без коска. Пред бавното готвење, потпржете го месото темелно од сите страни во тава за пржење.

# Табела за готвење

ЗАБЕЛЕШКА: Храната за која е потребно целосно предзагреана рерна е обележана со една звездичка \* во табелата. Храната за која е доволен циклус на предзагревање од 5 минути е обележана со две звездички \*\* . Во овој случај, не користете ја опцијата за брзо загревање.

Јадење				min
<b>ПЕЦИВА И ТЕСТА</b>				
<b>Пецива/торти во модли</b>				
Пандишпан торта	3		150	30-40
пита со полнење	1		180	90-120
мраморен колач	2		170-180	50-60
колач со нараснато тесто, кулдоф	2		170-180	45-55
отворена пита, тарт	3		170-180	35-45
браунис	2		170-180	30-35
<b>пекива на тави за печење</b>				
штрудла	2		180-190	60-70
замрзната штрудла	2		200-210	34-45
ролат од пандишпан	3	+	170-180	13-18
бухтeln колачи	2		180-190	30-40
<b>бисквити, колачиња</b>				
мафини	3		160 *	20-30
мафини на 2 нивоа	2, 4		145	40-50
мали пекива со нараснат квасец	2		180 *	17-22
мали пекива со нараснат квасец на 2 нивоа	2, 4		160 *	18-25
лиснато пекиво	3		170	30-40
лиснато пекиво на 2 нивоа	2, 4		170 *	25-30
<b>колачиња/бисквити</b>				
путер колачиња	3		140	30-40
путер колачиња на 2 нивоа	2, 4		140	45-55
путер колачиња на 3 нивоа	1, 4, 5		145 *	50-60
колачиња/бисквити	3		140	20-30
бисквити на 2 нивоа	2, 4		150-160 *	20-25

Продолжување на табелата од претходната страна

Јадење				°C	min
пуслици	3			80-100 *	120-150
пуслици на 2 нивоа	2, 4			80-100 *	120-150
макаронс	3			130-140 *	15-20
макаронс на 2 нивоа	2, 4			130-140 *	15-20
<b>леб</b>					
стасување	2			40-45	30-45
леб на тава за печење	2		+	190-200	40-55
леб на тава за печење на 2 нивоа	2, 4			190-200 *	40-55
леб во модла	2			190-200	30-45
леб во модла на 2 нивоа	2, 4			200-210	30-45
тенок леб (фокача)	2			270	15-25
свежи лајбици	3		+	200-210	10-15
свежи лајбици на 2 нивоа	2, 4			200-210 *	15-20
потпечен леб	5			230	4-7
отворени сендвичи	5			230	3-5
<b>пица и други јадења</b>					
пица	1			300 *	4-7
пица на 2 нивоа	2, 4			210-220 *	25-30
замрзнатата пица	2			200-220 *	10-25
замрзнатата пица на 2 нивоа	2, 4			200-220 *	10-25
солена пита, киш	2			190-200	50-60
бурек	2			180-190	40-50
<b>МЕСО</b>					
<b>говедско и телешко</b>					
говедско печење (слабина, рамстек), 1,5 kg	2			160-170	130-160
варено говедско, 1,5 kg	2			200-210	90-120
филе, средно печено, 1 kg	2			170-190 *	40-60
говедско печење, бавно готвено	2			120-140 *	250-300
бифтек, добро печен, дебелина од 4 см	4			220-230	25-30

Продолжување на табелата од претходната страна

Јадење				°C	⌚ min
плескавици, дебелина од 3 см	4		220-230	25-35	
печено тешко, 1,5 kg	2		160-170	120-150	
<b>СВИНСКО</b>					
свинско печење, бут, 1.5 kg	3		170-180	90-110	
свинско печење, плашка, 1,5 kg	3		180-190	120-150	
свинско филе, 400 g	2		80-100 *	80-100	
свинско печење, бавно готвено	2		100-120 *	200-230	
свински ребра, баво готвени	2		120-140 *	210-240	
свинска кременадла, дебелина од 3 см	4		220-230	20-25	
<b>живина</b>					
живина, 1,2 - 2,0 kg	2	+ <input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-80	
полнета живина, 1,5 kg	2		170-180	80-100	
живина, гради	2		170-180	45-60	
кокошкини батаци	3	+ <input checked="" type="checkbox"/>	210-220	30-45	
пилешки крилца	4		210-220	30-45	
живина, гради, бавно готвени	3		100-120 *	60-90	
<b>јадења со месо</b>					
ролат од месо, 1 kg	2		170-180	60-70	
скараџиски колбаси, братвурст колбас	4		230 **	8-15	
<b>РИБА И МОРСКА ХРАНА</b>					
цела риба, 350 g	4	+ <input checked="" type="checkbox"/>	230-240	12-20	
филе од риба, дебелина од 1 см	4		220-230	8-12	
филе од риба, дебелина од 2cm	4		220-230	10-15	
школки	4		230 *	5-10	
ракчиња	4		230 *	3-10	
<b>ЗЕЛЕНЧУК</b>					
печен компир, на парчиња	3	+ <input checked="" type="checkbox"/>	210-220 *	30-40	
печен компир, половинки	3	+ <input checked="" type="checkbox"/>	200-210 *	40-50	
полнет компир	3		190-200	30-40	
помфрит, домашен	4		210-220 *	20-30	

Продолжување на табелата од претходната страна

Јадење			°C	min
мешани зеленчуци, на парчиња	3	⊕ + ☑	190-200	30-40
полнети зеленчуци	3	****	190-200	30-40
<b>КОНВЕНЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ - ЗАМРЗНАТИ</b>				
помфрит	3	⊕	210-220	20-25
помфрит, на 2 нивоа	2, 4	⊕	190-210	30-40
пишешки медальони	4	⊕	210-220 *	12-17
рибини прсти	2	⊕	210-220	15-20
лазања, 400 g	2	*	200-210	30-40
сецкани зеленчуци	2	*	190-200	20-30
кроасани	3	*	170-180	18-23
<b>ПЕЧЕНИ ПУДИНЗИ, СУФЛЕ И ГРАТИНИРАНИ ЈАДЕЊА</b>				
мурака со компир	2	⊕	180-190	35-45
лазања	2	⊕	180-190	35-45
сладок печен пудинг	2	----	160-180	40-60
слатко суфле	2	----	160-180 *	35-45
гратинирани јадења	3	⊕	170-190	30-45
полнети тортиљи, енчилада	2	🍕	180-200	20-35
сирење на скара	4	****	230**	6-9
<b>ДРУГО</b>				
конзервирање:	2	🍕	180	30
стерилизирање	3	⊕	125	30
готвење во bain marie (двоен сад)	2	🍕	150-170 *	/
подгревање	3	==	60-95	/
загревање на садови	2	----	75	15


# Готвење со температурна сонда (BAKESENSOR)

(Во зависност од моделот)

Температурната сонда овозможува прецизно следење на температурата на храната за време на готвењето.

## ! ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Температурната сонда не смее да биде во директна близина на грејните елементи.



**1** Забодете го металниот крај на сондата во најдебелиот дел од храната.

**2** Приклучете ја сондата во приклучокот лоциран на горниот десен агол на предната страна од отворот на перната (погледнете ја сликата). Ке се појави **SEnS** на екранот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Кога ќе ја приклучите сондата во приклучокот, однапред наместените функции на перната се бришат.

**3** Одберете ја посакувана програма и температура на готвење (во температурен опсег до 230 °C). На екранот ќе се појави симболот за работа на сондата и ќе се појави избраната температура. За да ја промените температурата, користете ги копчињата < или >. Изберете ја конечната температура на внатрешноста на храната (во температурен опсег од 30 и 99 °C).

**ЗАБЕЛЕШКА:** Кога се користи сондата, не може да се намести времето на готвење.

**4** Потврдете ја поставката со притискање на копчето **▷□**.

**5** Кога ќе се постигне избраната температура на внатрешноста на храната, перната ќе престане со работа. Ке се појави **End** на екранот. Ке се испушти звучен сигнал, кој можете да го исклучите со допирање кое било копче. По една минута, звучниот сигнал автоматски ќе се исклучи.

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

За време на процесот на готвење, наизменично се појавуваат избраната и измерената температура на внатрешноста на храната. Можете да ја промените температурата на готвење или крајната температура на внатрешноста на храната за време на процесот на готвење. Потврдете ја поставката со допирање на копчето .

## **Правилна употреба на сондата, според видот на храната:**

- живина: забодете ја сондата во најдебелиот дел на градите;
- црвено месо: забодете ја сондата во чист дел од месото без маснотии;
- помали парчиња со коска: забодете во дел долж коската;
- риба: забодете ја сондата зад главата, кон 'рбетот.

## **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

**По употребата, внимателно отстранете ја сондата од храната, исклучете ја од приклучокот во отворот на перната и исчистете ја.**

## **ИНФОРМАЦИЈА!**

Ако не ја користите сондата, отстранете ја од перната.

## Препорачана зготвеност за различни видови месо

Тип на храна	живо	средно недопечено	средно	средно печено	целосно испечено
<b>ГОВЕДСКО</b>					
печено говедско	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
говедско, филе	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
печено говедско/рамстек	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
плескавици	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>ТЕЛЕШКО</b>					
јагнешко филе	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
јагнешки бут	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>СВИНСКО</b>					
печен врат	/	/	/	65-70	75-85
свинско филе	/	/	/	60-69	/
ролат од месо	/	/	/	/	80-85
<b>ЈАГНЕШКО</b>					
јагнешко	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>ОВЧО</b>					
овчо	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>КОЗЈО МЕСО</b>					
којзо	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>ЖИВИНА</b>					
живина, цела	/	/	/	/	82-90
живина, гради	/	/	/	/	62-65
<b>РИБА И МОРСКА ХРАНА</b>					
пастрмка	/	/	/	62-65	/
тuna	/	/	/	55-60	/
лосос	/	/	/	52-55	/

# Одржување и чистење



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Пред да го чистите, исклучете го апаратот од струја и почекајте апаратот да се олади целосно.

Децата не треба да го чистат и одржуваат апаратот без соодветен надзор.

За полесно чистење, отворот на рерната и тавата за печење се премачкани со специјален емајл за мазна и отпорна површина.

Редовно чистете го апаратот и користете топла вода и детергент за садови за да отстраните поголеми дамки и бигор. Користете мека крпа или сунѓереста крпа.

**Надворешност на апаратот:** користете топла сапуница и мека крпа за да отстраните нечистотии, потоа пребришете ги површините.

**Внатрешност на апаратот:** за тврдоглави нечистотии и маснотии, користете средства за чистење рерни. Кога користите такви средства, темелно избришете го апаратот со влажна крпа за да ги отстраните остатоците од средството.

**Додатоци и водилки:** користете топла сапуница и влажна крпа. За тврдоглави нечистотии и маснотии, препорачуваме претходно да се киснат во вода и да употребите четка.

Ако резултатите од чистењето не се задоволителни, повторете ја постапката на чистење.



## ИНФОРМАЦИЈА!

Никогаш не користете агресивни или абразивни средства и додатоци (абразивни сунѓери и детергенти, отстранивачи на 'рѓа, сунѓери за склени керамички плочи).

Опремата на рерната може да се пере во машина за садови.




Остатоците од храна (масти, шеќер, белковини) можат да се запалат за време на користењето на апаратот. Затоа, пред секоја употреба, отстранете ги поголемите парчиња нечистотии од внатрешноста на рерната и додатоците.

## Користење на функцијата Aqua Clean (чистење со вода) за чистење на перната

Оваа програма овозможува полесно отстранување нечистотии од внатрешноста на перната.

Оваа функција е најефикасна ако се користи редовно, по секое користење.

Пред да ја вклучите програмата за чистење, отстранете ги сите големи видливи парчиња нечистотија и остатоци од храна од отворот на перната.



**1** Вметне ја плитката тава за печење во првото ниво и истурете 0,4 литри врела вода во него.

**2** Свртете го ТРКАЛЦЕТО за ИЗБОР НА ПРОГРАМА на Aqua Clean . Поставете го ТРКАЛЦЕТО ЗА ТЕМПЕРАТУРА на 80 °C.

**3** Оставете да работи програмата половина час.

**4** Кога ќе заврши програмата, внимателно отстранете ја тавата за печење, со ракавици за печење (можно е да има заостаната вода во тавата за печење). Избришете ги дамките со влажна крпа и сапуница. Темелно избришете го апаратот со влажна крпа за да ги отстраните остатоците од средствата за чистење.

### -- ИНФОРМАЦИЈА!

Ако процесот на чистење е неуспешен (доколку има тврдоглави дамки), повторете го.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!


Користете го системот Aqua Clean само кога перната е целосно изладена.

## Чистење на таcnата за кондензација

### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

По користењето, таcnата за кондензација може да биде жешка и можно е да има вода во неа. Почекајте перната целосно да се излади за да не се изгорите.

Отстранете ја таcnата и рачно исчистете ја со средство за садови или во машина за перење садови. Доколку има бигор на таcnата, потопете ја во средство за отстранување бигор (користете го средството за отстранување бигор според упатството на производителот) или во алкохолен оцет. Откако ќе ја исчистите, темелно исплакнете ја таcnата пред да ја вратите назад.



**1** Таcnата за кондензација е прикачена на десната страна помеѓу горните грејачи.

**2** Турнете ја раката на таcnата за кондензација малку наназад (приближно 2 см) за да ја откачете таcnата.

**3** Исчистете ја таcnата за кондензација со вода и детергент.

**4** Вратете ја таcnата за кондензација пред повторно да ја користите перната. Прикачете ја таcnата на длабнатите делови или решетки на грејачот и повлечете ја кон вас додека не „кликне“ на место (ќе почувствувате поголем отпор).

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако не ја вратите таcnата на место, тогаш водата ќе капе врз храната кога ќе гответе со инјектирана пареа.

### - - ИНФОРМАЦИЈА!

Таcnата за кондензација може да ја изгуби бојата поради нејзината близина до греачите. Ова не влијае на нејзината функција или употребливост.

## Чистење на системот за пареа


Чистењето зависи од тоа колку често ја користите функцијата за инјектирање пареа и од тврдоста на водата.

1. Во менито за дополнителни функции, изберете чистење бигор (**dEcL**). Потврдете ја поставката со притискање на копчето . Ќе се појави **Yes** на еcranот.
2. Потврдете ја поставката со држење на копчето . Процесот на чистење бигор ќе започне и истиот не може да се поништи или откаже.
3. Отстранувањето на бигорот е во тек.
4. Кога ќе заврши процесот, на еcranот повторно ќе се појави **Fill** . Додадете вода за плакнење во резервоарот за вода и потврдете со копчето .
5. Вметнете ја сенаменската длабока тава за печење во 5-тото (најгорно) ниво за да се ѝди водата во неа.
6. По процесот на плакнење, на еcranот ќе се појави **End** .
7. Отстранете ја тавата за печење со водата од рерната и избришете ја рерната доколку е потребно.

### ИНФОРМАЦИЈА!

Доколку не сакате да го исчистите системот за пареа во моментот кога рерната тоа ќе го предложи, можете да го откажете чистењето со избирање на опцијата OFF. Можете да ја откажете програмата за отстранување бигор до три пати. Потоа, рерната ќе ја оневозможи функцијата за пареа.

## Отстранување на шините и фиксните телескопски водилки




**A** Придржете ги водилките од долната страна и повлечете ги кон центарот на внатрешноста од рерната.

**B** Ослободете ги од отворите на горниот дел од рерната.

### ИНФОРМАЦИЈА!

Кога ги отстранувате водилките, внимавајте да не го оштетите слојот од емајл.

# Отстранување и заменување на вратата од перната и стаклените панели



**1** Прво, целосно отворете ја вратата од перната (колку што е можно).

**2** Вратата на перната е прикачена за шарките со специјални држачи кои исто вклучуваат безбедносни рачки. Ротирајте ги безбедносните рачки кон вратата за 90°. Полека затворете ја вратата до агол од 45° (во однос на позицијата кога е целосно затворена вратата); потоа, подигнете ја врата и извлечете ја.

**Стаклениот панел на вратата** на перната може да се исчисти однатре, но прво мора да се отстрани од вратата на апаратот. Прво, постапете како што е описано во точка 2, но не го отстранувајте.

**3** Отстранете го насочникот за воздухот. Држете го на левата и десната страна од вратата со раце. Отстранете го со нежно повлекување кон вас.

**4** Држете го стаклото од вратата за горниот раб и отстранете го. Истото направете го за вториот и третиот стаклен панел ( зависно од моделот).

**5** За да ги наместите назад стаклените панели, следете го обратниот редослед на упатствата.

## ИФОРМАЦИЈА!

За да ја замените вратата следете го обратниот редослед на постапката. Ако вратата не се отвора или затвора соодветно, уверете се дека зарезите на шарките правилно легнале во своите лежишта.



## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Шарката на вратата на перната се затвора без многу сила. Затоа, секога ротирајте ги и двете безбедносни рачки кон држачите кога ја ставате или вадите вратата на апаратот.

## **Меко отворање и затворање на вратата.**

(Во зависност од моделот)

Вратата на рерната е опремена со систем кој го ублажува затворањето на вратата, почнувајќи од аголот од  $75^\circ$ . Овозможува едноставно, тивко и нежно отворање и затворање на вратата. Нежно буткање (до агол од  $15^\circ$  во однос на позицијата кога вратата е затворена) е доволно за вратата да се затвори автоматски и нежно.




### **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!**

**Доколку вратата се затвори премногу силно, ефектот на системот се намалува или системот нема да се вклучи заради безбедност.**

## Замена на сијалицата

Сијалицата е потрошена материја и не спаѓа во гаранцијата. Пред да ја смените сијалицата, отстранете ги сите додатоци од рерната.

Халогенска сијалица: G9, 230 V, 25 W



**1** Одвртете го и отстранете го поклопецот (спротивно од стрелките на часовникот). Отстранете ја халогенската сијалица.

**2** Употребете плосната пластична алатка за да го отстраните поклопецот. Отстранете ја халогенската сијалица.

**-!** **ИНФОРМАЦИЈА!**  
Внимавајте да не го оштетите слојот од емајл.  
Користете заштита за да не се изгорите.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Заменете ја сијалицата само кога апаратот е исклучен од струја.

# Табела за отстранување на грешки

## Посебни предупредувања и известувања за дефекти

За време на гарантниот рок, сите поправки може да ги врши само сервисен центар овластен од производителот.

Пред започнувањето со какви било поправки, апаратот задолжително треба да се исклучи од електричната мрежа и тоа со отстранување на главниот осигурувач или со исклучување на приклучниот кабел од приклучницата.

Било кои неовластени поправки на апаратот може да предизвикаат струен удар и опасност од краток спој; затоа не се обидувајте сами да поправате. Препуштете ја таа работа на стручно лице или сервисер.

Во случај на помали пречки или проблеми со работењето на апаратот, проверете го ова упатство за да видите дали може да го отстраните сами проблемот.

Ако апаратот не работи правилно или не работи воопшто поради несоодветно работење или ракување, сервисирањето нема да биде бесплатно, дури и за време на гарантниот период.

Зачувавјте го ова упатство за идна употреба или дадете го на наредните сопственици или корисници на апаратот.

Следат неколку совети за исправување на некои вообичаени проблеми.

Проблем/грешка	Причина
<b>Главниот осигурувач често исклучува.</b>	Повикајте стручно лице.
<b>Сијаличката во перната не работи.</b>	Процесот на менување на сијалицата е описан во поглавјето „Заменување на сијалицата“.
<b>Контролниот панел не работи, екранот е смрзнат.</b>	Исклучете го апаратот од струја на неколку минути (одвртете го осигурувачот или исклучете го главниот прекинувач), потоа, повторно поврзете го апаратот и вклучете го.
<b>Се појавува код за грешка ErrX . Во случај на код за грешка со две бројки, се појавува ErXX .</b>	Има грешка во работењето на електронскиот модул. Исклучете го апаратот од струја на неколку минути. Ако се уште се појавува грешката, јавете се на сервис.

Ако грешката се уште се појавува и покрај горенаведените совети, повикајте овластен сервисер. Поправки или побарувања за покритие со гаранција кои резултираат од неправилно приклучување или користење на апаратот не се покриени од гаранцијата. Во овој случај, корисникот ќе го покрие трошокот за поправка.

# Фрлање во отпад



Амбалажата е направена од еколошки материјали кои може да се рециклираат, да се одложат или да се уништат без опасност по животната средина. Затоа, амбалажните материјали се и соодветно означени.

**Симболот** на производот или на амбалажата означува дека производот не смее да биде отстранет од домаќинството како обичен отпад. При одлагање на производот како отпад потребно е да го одвезете отпадот до овластен центар за обработка на отпад од електрични и електронски производи.

Правилното **одлагање** на производот ќе помогне да се спречат сите негативни влијанија врз животната средина и по здравјето на лубето, кои може да настанат во случај на неправилно одлагање на производот. За подетални информации за отстранувањето и обработката на производот ве молиме контактирајте ја релевантната општинска институција која е овластена за управување со отпад, служби за одлагање на отпад или продавницата каде сте го купиле производот.

Го задржуваме правото на промени и грешки во упатствата за употреба.

# Пробно готвење

EN60350-1: Користете само опрема која е снабдена од производителот.

Секогаш вметнувајте ја тавата за печене до крајната позиција на шината. Ставете пецива или колачи печени во модли како што е прикажано на сликата.

\* Предзагрејте го апаратот додека не ја постигне поставената температура. Не користете ја опцијата за брзо предзагревање.

\*\* Предзагрејте го апаратот 10 минути. Не користете ја опцијата за брзо предзагревање.

\*\*\* Исплочете по 2/3 од времето на готвење.

ПЕЧЕЊЕ						
Јадење	Опрема	поставување модла		°C	min	
бисквити/колачиња - една решетка	плитка тава за печене		3	140	30-40	
бисквити/колачиња - една решетка	плитка тава за печене		3	150	30-40	
колачиња - две решетки/нивоа	плитка тава за печене		2, 4	140	45-55	
колачиња - три решетки/нивоа	плитка тава за печене		1, 4, 5	135	50-60	
капкејк - едно ниво	плитка тава за печене		3	160 *	20-30	
капкејк - едно ниво	плитка тава за печене		3	160	30-40	
капкејк- две решетки/нивоа	плитка тава за печене		2, 4	145	40-50	
капкејк - три решетки/нивоа	плитка тава за печене		1, 3, 5	140-150	30-50	
Пандишпан торта	кружна метална модла, дијаметар 26 см/решетка		1	150	45-55	
Пандишпан торта	кружна метална модла, дијаметар 26 см/решетка		3	160	45-55	
пандишпан - две решетки/нивоа	2 x кружна метална модла, дијаметар 26cm/решетка		2, 4	160 **	45-55	
пита со јаболка	2 x кружна метална модла, дијаметар 20cm/решетка		1	170	90-120	
пита со јаболка	2 x кружна метална модла, дијаметар 20cm/решетка		2	170	80-110	

ПРЖЕЊЕ						
Јадење	Опрема	поставување модла		°C	⌚ min	<input type="checkbox"/>
потпечен леб	решетка		5	230	4-7	
плескавица	решетка + плитка тава за печене за собирање маснотии		5	230	20-35 ***	



878589-a8

CE